



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Петок, 6 март 1964

Скопје

Број 8

Год. XX

Претплата за 1964 год. изнесува 2.200 дин. Овој број чини 32 дин. Жиро сметка број 802-11/1-698.

31.

На основа член 4 став 1 од Правилникот за здравствена контрола на посадочниот материјал во внатрешниот промет („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 21/62), Републичкиот секретар за земјоделство и шумарство донесува

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ СПИСОКОТ НА СТРУЧНАЦИ ЗА ВРШЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНА КОНТРОЛА НА ОБЈЕКТИТЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПОСАДО- ЧЕН МАТЕРИЈАЛ ВО 1964 ГОДИНА

1. Стручњациите за заштита на растенијата што надлежниот орган на општинското собрание може да ги одредува за вршење здравствена контрола на објектите за производство на посадочниот материјал во 1964 година, се:

Инж. агр. Павлина Младеновска, Околиска станица за унапредување на земјоделството — Куманово;

Инж. агр. Михајло Огненовски, Реонска станица за заштита на растенијата — Битола;

Инж. агр. Љупчо Василевски, Станица за заштита на растенијата — Прилеп;

Инж. агр. Благородна Спасевска, Околиска станица за унапредување на земјоделството — Охрид;

Инж. агр. Нако Шишков, Земјоделско-индустриски комбинат „Тиквеш“ — Кавадарци;

Инж. агр. Благоја Илин, Станица за заштита на растенијата — Гевгелија;

Инж. агр. Ангел Чочков, Станица за заштита на растенијата — Т. Велес;

Инж. агр. Борис Винчев, Институт за памук — Струмица;

Инж. агр. Благоја Бочварски, Станица за заштита на растенијата — Штип;

Инж. агр. Илија Крстев, Станица за заштита на растенијата — Кочани;

Инж. агр. Димитар Јовановски, Реонска станица за заштита на растенијата — Берово;

Инж. агр. Војо Крстевски, Земјоделска станица за Скопска околија — Скопје;

Инж. шум. Александар Серафимовски, Шумарски научен институт — Скопје.

2. Стручњациите од претходната точка не можат да вршат здравствена контрола на објектите за производство на посадочен материјал на оние стопански или други организации, односно установи:

а) со кои се во редовен, односно хонорарен работен однос;

б) над кои редовно ја вршат инспекцијата за заштита на растенијата како овластени инспектори за заштита на растенијата.

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија.“

Број 07-656/1

2 III. 1964 година

Скопје

Републички секретар
за земјоделство и шумарство,
Инж. Драги Трајановски, с. р.

Огласен дел

КОНКУРСИ

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРАВОСУДСТВО — СКОПЈЕ

распишува

КОНКУРС

за пополнување на работни места во Републичкиот секретаријат и на стручно-соработничките места и тоа:

1. во Републичкиот секретаријат:

а) началник на Организационото одделение — 1;

б) самостоен советник во Групата за правни прописи и правни работи — 1;

в) шеф на Отсекот на судска управа и адвокатура — 1;

г) шеф на Отсекот за персонални работи — 1;

2. во окружните судови Штип и Тетово — по 1 судиски приправник;

3. во Окружниот стопански суд во Скопје — 2 судиски приправника;

4. во Општинскиот суд Скопје — I: 1 стручен соработник — референт и 1 судиски приправник;

5. во Општинскиот суд Тетово — 2 судиски приправника;

6. во општинските судови: Крушево, Берово и Штип по 1 судиски приправник.

Услови:

Кандидатите за работното место под точка 1 буква а) и б) треба да имаат завршен правен факултет; положен адвокатски или судиски испит; преку 5 години работа како судија или на раководно место во правосуден орган;

Кандидатот за работното место под точка 1 буква в) треба да има завршен правен факултет; положен адвокатски или судиски испит. Првенство имаат кандидатите со судиска практика;

Кандидатот за работното место под точка 1 буква г) треба да има завршен правен факултет и преку 5 години практика на правни работи;

Кандидатот за стручен соработник — референт треба да има завршен правен факултет и положен стручен испит;

Кандидатите за судиски приправници во окружните и општинските судови треба да имаат завршен правен факултет.

Основна плата според Законот за јавните службеници, а полагајна плата и одделен додаток по Одлуката на Извршниот совет на СРМ, односно одлуките на собранијата на околиците. Во експерименталните судови личен доход според Правилникот за распределба на средствата.

Молбите се испраќаат по пошта.

Кон молбата се приложуваат: уверение за завршен правен факултет, а за работните места под 1 и 4 и за положен испит, документи по член 31 од Законот за јавните службеници и куса биографија. За кандидатите што се во работен однос согласност на старешините за назначување за премин на служба во суд, односно Републичкиот секретаријат, а за стипендистите потврда дека се ослободени од обврската спрема давателот на стипендијата.

Рок за поднесување на молбите е 15 дена по објавувањето на конкурсот.

Доколку во овој рок не се јават кандидати за сите упразнети места конкурсот се продолжува до нивното пополнување. (237/ID)

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИИ НА СРМ

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

1. Советник на група за средства и доход во стопанството;
2. Самостоен референт за периодични прет-метки, книговодство и приходи од стопанството;
3. Самостоен референт за доход од СЗИ;
4. Самостоен референт за фондови;
5. Самостоен референт за инвестиции и
6. Самостоен референт за кредити и други банкарски работи.

Кандидатите треба да ги исполнуваат следните услови:

По точката 1 треба да имаат завршено економски факултет и 15 години стаж на соодветно работно место;

По точките 2, 3, 4, 5 и 6 кандидатите треба да имаат завршено економски факултет и 10 години работен стаж на соодветни работни места.

Во предвид можат да дојдат и кандидати со нешто помал работен стаж, признаена спрема, како и со виша спрема.

Личен доход по Правилникот за работни односи. Евентуални селидбени трошоци по претходен договор.

Конкурсот трае до 31. III. 1964 година.

Кандидатите за информации да се обратат до Републичкиот секретаријат за финансии на СРМ, Барака — подвожњак (плац на Јасен) или на телефон бр. 27-74. (266)

На основа член 10 од Правилникот за работните односи на службениците и работниците на општинското собрание — Дебар, Советот на работниот колектив на Општинското собрание — Дебар

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување упразнетите работни места во Општинското собрание — Дебар, и тоа:

1. Референт по сточарство и ветеринарство;
2. Референт по приходи од стопанство и останати приходи;
3. Референт по школство, фонд за школство и стручен надзор по Македонски наставен јазик.

У с л о в и:

1. Кандидатите по точка 1 од овој конкурс да имаат висока стручна спрема и 3 години практика односно да имаат завршено земјоделски факултет;

2. Кандидатите по точка 2 од овој конкурс да имаат виша стручна спрема и 5 години практика на сметководни работи; и

3. Кандидатите по точка 3 да имаат виша стручна спрема и 5 години во просветно-управни работи.

Пријавените кандидати по точка 1, 2 и 3 од машки пол да ја имаат регулирано воената обврска.

Личен доход по Правилникот за средствата за работа на органите на управата на Општинското собрание — Дебар.

Молбите со сите потребни документи согласно чл. 3 од Правилникот за работните односи (чл. 31 од Законот за јавните службеници се доставуваат до Општинското собрание — Дебар — Конкурсна комисија.

Конкурсот трае од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, до пополнување на работното место. (267)

ДРЖАВНАТА АРХИВА НА СР МАКЕДОНИЈА — СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на работните места и тоа:

- 1) АРХИВИСТ — Ориентална филологија
- 2) АРХИВСКИ ПОМОШНИК

УСЛОВИ: За работното место под 1) завршен филозофски факултет — Група ориенталистика или филозофски факултет со добро познавање на старо турскиот јазик (читање, пишување и превод);

За работното место под 2) завршена средна школа.

Платата според Законот за јавните службеници.

Конкурсот важи 15 дена од објавувањето.

За поблиски информации заинтересираните да се обратат до Општиот отсек на Државната архива на СРМ, која се наоѓа во населбата „Автокоманда“, ул. „Индустриска“, до студентскиот дом „Стив Наумов“, влез II. (247)

Комисијата за службенички работи при Собранието на општината Делчево, врз основа на член 21 и 164 од Законот за јавните службеници

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

1. Шеф на Отсекот за општа управа и општествени служби на Собранието на општината Делчево и

2. Референт за просвета, култура и физичка култура во Отсекот за општа управа и општествени служби на Собранието на општината Делчево.

У С Л О В И:

За работното место под точка 1) завршена виша управна школа со положен стручен испит, а под точка 2) завршена виша педагошка школа со положен стручен испит.

Молбите таксирани со таксена марка од 50 динари, согласност од надлежниот орган за учество на конкурсот и документите по член 31 од Законот за јавните службеници, се поднесуваат до Комисијата за службенички работи при Собранието на општината Делчево.

Конкурсот трае 15 дена од денот на неговото објавување. (238)

Комисијата за службенички работи на Собранието на Охридска околија — Охрид, на основа чл. 21 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 52/57)

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на упразнетото работно место ИНСПЕКТОР ПО ГРАДЕЖНИШТВО во Одделението за надзор и контрола на Собранието на Охридска околија — Охрид

У С Л О В И:

Кандидатот да е градежен инженер со положен стручен испит и најмалку 3 години практика во структурата.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето.

Платата според Законот за јавните службеници.

Кандидатите покрај молбата таксирана со 50 динари административни такси, да ги достават и документите согласно чл. 31 од ЗЈС, за школската спрема и работниот стаж со куса биографија за движењето во службата.

Кандидатите што се во работен однос да достават и согласност од нивните старешини дека во случај да бидат примени ќе бидат ослободени од сегашните должности. (240)

СТОПАНСКАТА КОМОРА НА СР МАКЕДОНИЈА

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следното работно место:

1. Советник за организација за научно истражувачка работа во најниско звање Советник.

У с л о в и:

Кандидатот треба да има завршено Технички факултет — електроничар, и над 8 години практика на исти или стични работи во стопанството.

Плата по Законот за јавните службеници, а положајната плата по Одлуката за положајни плати на Стопанската комора на СРМ.

Конкурсот трае 15 дена од објавувањето.

Молбите таксирани со 50 динари таксена марка ќе се примат во Стопанската комора на СРМ — Скопје.

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-592 од 14 јануари 1964 година, ја одобри промената на роденото име на Станковски Каре, роден на 14 јули 1919 година во село Жван, Витолска околија, од татко Стојко и мајка Дојка, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Илија**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (58)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 1001/1 од 24 јануари 1964 година, ја одобри промената на личното име на Мијајков Димитар, роден на ден 7 септември 1932 година во село Куклиш, Штипска околија, од татко Трајко и мајка Васа, така што во иднина личното име ќе му гласи **Ристовски Митко**.

Со истото решение е одобрена и промената на фамилијарното име на Мијајкова Василка, родена на ден 2 август 1935 година во село Куклиш, Штипска околија, од татко Димитар и мајка Ана, така што во иднина фамилијарното име ќе ѝ гласи **Ристовска**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (59)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-15751 од 28 август 1963 година, ја одобри промената на роденото име на Ламо Реледин, роден на 16 мај 1935 го-

дина во село Новак, Охридска околија, од родители: татко Ислам и мајка Рабије, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Ламо**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (63)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-24383/1 од 7 јануари 1964 година, ја одобри промената на роденото име на Марку Назлије, родена на ден 16 февруари 1942 година во село Бомово, Охридска околија, од родители: татко Амел и мајка Либаде, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Неџмије**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (64)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-20457/1 од 6 ноември 1963 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Селман Кадри, роден на 5 октомври 1937 година во Скопје, од татко Рамиз и мајка Емина. Промената на фамилијарното име се протегнува и на малолетните му деца: Селман Шукри, роден на 24 февруари 1960 година; Селман Небаат, родена на 21 јуни 1955 година; Селман Абдураман, роден на 2 февруари 1958 година и Селман Сузана, родена на 31 март 1953 година, сите родени во Скопје, така што во иднина фамилијарното име ќе им гласи **Гани**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (65)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-1239/1 од 24 јануари 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Шабановски Геле, роден на 10 февруари 1944 година во село Попадија, Леринска околија, од татко Коста и мајка Велика, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Канзуров**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (66)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-2421 од 4 февруари 1964 година, ја одобри промената на роденото име на Муратовски Иван, роден на 22 март 1950 година во Скопје, од татко Доксим и мајка Елеца, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Ванчо**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (69)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-2424/1 од 4 февруари 1964 година, ја одобри промената на роденото име на Муратовска Еуморфима, родена на 20 мај 1951 година во Скопје, од татко: Доксим и мајка Елена, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Емица**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (70)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-2419/1 од 3 февруари 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Стојановски Стоилко, роден на 30 април 1925 година во село Габровник, Титоввелешка околија, од татко Иле и мајка Софија, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Станчевски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (71)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-16355/2 од 23 септември 1963 година, ја одобри промената на роденото име на Коруноска Богоева, родена на 19 јануари 1955 година во село Премка, Охридска околија, од родители: татко Веле и мајка Јорданка Коруноски, со постојано место на живеење во гр. Кичево, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Аница**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (72)

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Ангелова Злата од Скопје, населба „Жданец“ бр. 81, поднесе тужба за развод на бракот против тужениот Ангелов Александар, сега со непознато место на живеење.

Се повикува тужениот Ангелов Александар во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“ да ја соопшти на судот својата точна адреса, или да се јави лично во судот. Во противен случај ќе му биде определен привремен старател кој на расправата ќе го застапува на негов трошок.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 115/64. (68)

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 30. III. 1963 година, рег. бр. 3/57, книга IV, е запишана под фирма: Продавница за овошје и зеленчук во село Јанковец. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на суви и свежи градинарски производи, арпацик, свежо и суво овошје, шумски производи, конзервирани градинарски производи, преработки од градинарски производи, овошни сокови и сукуси, конзервирано овошје, преработки од овошје, винска киселина и асенција, костенликави овошни и градинарски производи, мед, зачини домашни и од увоз, чај, локум во оригинално ситно пакување, јужно овошје, маслинки, продажба на грав, таан алва во оригинално пакување, свежо и преработено грозје, квасец, јајца пресни и во прав, сирење и кашкавал, конзервирани сточни производи, производи од шеќер, конзервирани производи од месо и риба, чоколада и бонбони, бисквити и кекси.

Продавницата е основана од Земјоделската задруга „Респлод“ од Ресен, а согласно со одобрението на НО на општината Ресен број 05-1584/1 од 8. III. 1963 година.

Раководител на продавницата е Енвер Алиндрија.

Продавницата ќе ја потпишува лицето што е овластено да ја потпишува задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 75/63. (576)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 24. XII. 1962 година, рег. бр. 1/61, книга I, е запишана под фирма: Продавница за резервни делови — Битола. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на резервни делови, алат, прибор, технички горива и мазива, разни инструменти и други материјали потребни за оправка на земјоделската механизација и други моторни возила.

Продавницата е основана од „Агро Пелагонија“ — Битола, а согласно со одобрението на Народниот одбор на општината Битола број 06-7102 од 20. X. 1962 година.

Раководител на продавницата е Христовски Владимир.

Продавницата ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 440/62. (544)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 8. XII. 1962 година, рег. бр. 68/55, книга I, е запишана под фирма: Деловна единица — килимара, со седиште во с. Слепче на ЗЗ „Македонија“ од с. Слепче, Витолска околија. Предмет на работењето на килимарата е: изработка на персиски и пиротски килими. Предивата и другите потребни материјали, килимарата ќе ги снабдува преку Земјоделската задруга од село Слепче.

Килимарата е основана од ЗЗ „Македонија“ од село Слепче, а согласно со одобрението на НО на општината Демир Хисар број 03-2129/1 од 6. XI. 1962 година.

Раководител на килимарата е Милка Стојанова.

Килимарата ќе ја потпишува лицето што е овластено да ја потпишува задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 425/62. (546)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 28. II. 1963 година, рег. бр. 23/56, книга I, е запишана под фирма: Млекарница „Житни пазар“, со седиште во Битола на Трговското претпријатие „Јагода“ од Битола. Предмет на работењето на млекарницата е: продажба на млеко и млечни производи, печење на кебапи и продажба на шеќерни производи, пиво и безалкохолни пијалоци во затворени шишиња.

Млекарницата е преземена од Занаетчиското претпријатие „Напредок“ од Битола.

Раководител на млекарницата е Наумовски Мирче.

Млекарницата ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 64/63. (547)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 28. II. 1963 година, рег. бр. 23/56, книга I, е запишана под фирма: Слаткарница „Баир“, со седиште во Битола на Трговското претпријатие „Јагода“ од Битола. Предмет на работењето на слаткарницата е: продажба на млеко и млечни производи, шеќерни производи, безалкохолни пијалоци и пиво во затворени шишиња.

Слаткарницата е преземена од Занаетчиското претпријатие „Напредок“ од Битола.

Раководител на слаткарницата е Иваков Васил.

Слаткарницата ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 65/63. (548)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 28. II. 1963 година, рег. бр. 23/56, книга I, е запишана под фирма: Слаткарница „Милка“, со седиште во Битола на Трговското претпријатие „Јагода“ од Битола. Предмет на работењето на слаткарницата е: производство на слатки, сладолед и други шеќерни производи (слаткарство).

Слаткарницата е преземена од Занаетчиското претпријатие „Напредок“ од Битола.

Раководител на слаткарницата е Михаил Пешка.

Слаткарницата ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 66/63. (549)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 6. IV. 1963 година, рег. бр. 15/55, книга II, е запишан под фирма: Угостителски дуќан-бифе „Тополчани“ во село Тополчани на Земјоделската задруга „Нов живот“ од с. Тополчани, Витолско. Предмет на работењето на дуќанот е: вршење угостителска дејност на мало, гостилница со вршење услуги за исхрана и точење на алкохолни и безалкохолни пијалоци.

Дуќанот е основан од Земјоделската задруга „Нов живот“ од с. Тополчани, а согласно со одобрението на НО на општината Тополчани број 01-1439 од 29. III. 1963 година.

Раководител на дуќанот е Илиевски Тодоров Божидар.

Дуќанот ќе го потпишува лицето што е овластено да ја потпишува задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 127/63. (550)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 15.IV.1963 година, рег. бр. 5/63, книга I, е запишана под фирма: Продавница број 53 во Битола на Индустијата за модна конфекција „Славонија“ од Осијек. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на мало на машка, женска и детска лесна и тешка конфекција, како и конфекција од кожа и крзно, што ги произведува индустријата, а за дополнително на асортиманот и продажба на куса и плетена стока од други производители.

Продавницата е основана од Индустијата за модна конфекција „Славонија“ од Осијек, а согласно со одобрението на НО на општината Битола број 06-4635/61 од 22.V.1962 година.

Продавницата ќе ја потпишува раководителот Савевски Спиро.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 137/63. (552)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 25.III.1963 година, рег. бр. 73/55, книга I, е запишана под фирма: Колонијална продавница во село Кишава на Земјоделската задруга „Бабуна“ од с. Граешница, Битолско. Предмет на работењето на продавницата е: откуп и продажба на земјоделски производи и продажба на колонијални производи.

Продавницата е основана од Земјоделската задруга „Бабуна“ од село Граешница, а согласно со одобрението на НО на општината Бистрица број 06-3623/1 од 13.III.1963 година.

Раководител на продавницата е Сулејманов Џ. Усеин.

Продавницата ќе ја потпишува лицето што е овластено да ја потпишува задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 83/55. (554)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Тетово на име Ангел Жадев, ул. „Бр. Миладинови“ бр. 13, Титов Велес (3156)

Воена книшка на име Пејо К. Трајков, с. Рожден, Кавадарци. (3157)

Работна книшка рег. бр. 220, серија бр. 255216 издадена од Бирото за посредување на трудот при општината Кукуречани на име Павле Атанасов Димковски, с. Беранци, Битолско. (3158)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Лилјана Богоевска, ул. „М. Пијаде“ бр. 3-б, Прилеп. (3159)

Здравствена легитимација бр. 76293 на име Томислав Ивановски, ул. „К. Јосифовски“ бр. 296, Прилеп. (3160)

Работна книшка бр. 6456/63 на име Даница Данилова, ул. „Боте Ботевски“ бр. 16, Скопје. (3161)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Куманово на име Стојанка Наковска, ул. „К. Ј. Питу“ бр. 32, Куманово. (3162)

Работна книшка бр. 470 на име Стојанче С. Спасевски, ул. „399“ бр. 10, Скопје. (3163)

Здравствена легитимација бр. 157338 на име Зорко Русев Блажев, с. Сопот, Кавадарци. (3164)

Работна книшка рег. бр. 11840/61, серија бр. 342207 на име Иванка Стефанова Јанева, ул. „Сутјеска“ бр. 36, Штип. (3165)

Здравствена легитимација бр. 6127 на име Мирко Киров Десподов, с. Габрово, Делчево. (3166)

Здравствена легитимација бр. 1617 на име Матеза Илиева Тасева, с. Жиганци, Кочани. (3167)

Здравствена легитимација бр. 4440 на име Методи Д. Гочев, ул. „Тодор Арсов“ бр. 21, Кочани. (3168)

Работна книшка бр. 5042, издадена од Општината Идадија — Скопје на име Стојан Јакимовиќ, Скопје. (3169)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Милица В. Костова, Скопје. (3170)

Дозвола бр. 408/10. I. 1956 година за обавување сарачки занает, издадена од НО на општината Саат Кула — Скопје на име Петко Н. Марковски, Скопје. (3171)

Пасош бр. 218763, издаден од СВР — Скопје на име Милан Ристовски, Скопје. (3172)

Свидетелство за завршено VIII одделение на име Владимир Киријас, Скопје. (3173)

Дозвола бр. 6555 за обавување на занает — леблебиџија, издадена од НО на општината Кисела Вода — Скопје на име Ејуп Ејуповски, Скопје. (3174)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Љиљана В. Велковска, Скопје. (3176)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Осмолетката во село Долно Свиларе на име Шафи Селмани, Скопје. (3177)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Василка Б. Андоновска, Скопје. (3178)

Работна книшка бр. 2416 на име Томислав Дејановски, Скопје. (3179)

Свидетелство бр. 1 за завршено Нижа градежна школа во Скопје на име Симо С. Арсовски, с. Звегор, Штипско. (3180)

Воена книшка издадена од В. П. 1001 — Постојна на име Бошко Петревски, Скопје. (3181)

Оружен лист бр. 1172, издаден од СВР — Скопје на име Димитрија С. Велковски, Скопје. (3182)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Петре Б. Јовановски, Скопје. (3183)

Работна книшка бр. 24265 на име Александар Сарфов, Скопје. (3184)

Диплома за положен испит, металска струка, квалификуван машин-бравар на име Александар Трпковски, Г. Петров. (3185)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Осмолетката „Мирче Ацев“ — Горче Петров на име Трпе Богоевски, Скопје. (3186)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Осмолетката „Братство“ — Дебар на име Менсур Дема, Дебар. (3187)

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Гевгелија на име Злате Д. Крстевски, с. Нови Дојран, Гевгелија. (3188)

Здравствена легитимација рег. бр. 1970, серија 28740 на име Љубомир Стојчевски, с. Богданци, Гевгелија. (3189)

Свидетелство бр. 60 за завршено VIII одделение на име Боривоје Станојевиќ, с. Уминдол, Кумановско. (3190)

Свидетелство бр. 5/1960 на име Солунка Р. Ѓорѓевиќ, с. Орашец, Кумановско. (3191)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Куманово на име Доне Велковски, с. Пчиња, Кумановско. (3192)

Воена книшка на име Стево Николов Алексов, ул. „М. Тито“ бр. 10, Неготино. (3193)

Свидетелство за завршено IV одделение през 1948/49 година на име Благодна Димовска, с. Цепчиште, Тетовско. (3194)

Здравствена легитимација бр. 2081, издадена од ЗСО — Гостивар на име Рамадан Малиќа Кочи, ул. „ЈНА“ бр. 135, Гостивар. (3195)

Воена книшка издадена од Воениот отсек во Гостивар на име Укче Исмаила Мерсели, с. Чегране, Гостивар. (3196)

Работна книшка рег. бр. 4273, серија бр. 313804, издадена од Општината во Ресен на име Мијал С. Лазаревски, ул. „Борис Кидрич“ бр. 35, Гостивар. (3197)

Работна книшка бр. 8877 на име Нешат Назми Алија, с. Речане, Гостивар. (3198)

Здравствена легитимација бр. 3785 на име Павлина Александар Андреева, ул. „Радански пат“ бр. 4, Штип. (3199)

Здравствена легитимација бр. 4592, издадена од ЗСО — Штип на име Љуба Накова, с. Никоман, Штипско. (3200)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Фирдес Рустемоски, ул. „Даб. Завој“ бр. 134, Прилеп. (3201)

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Куманово на име Славка Спинова Спасовска, ул. „Перо Чичо“ бр. 26, Куманово. (3202)

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Ресен на име Пеце Ивановски, с. Крушје, Ресен. (3203)

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Ресен на име Ивановски Кице, с. Крушје, Ресен. (3204)

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Титов Велес на име Тодор Л. Димков, ул. „Благој Нечев“ бр. 58, Титов Велес. (3205)

Работна книшка рег. бр. 5897, серија бр. 338507, издадена во Гевгелија на име Атанас Методи Николов, с. Габрово, Гевгелија. (3206)

Здравствена легитимација бр. 53230, издадена од КЗСО — Штип на име Александра Љубе Илиева, с. Џумаџија, Штип. (3207)

Здравствена легитимација бр. 3830 на име Јордана Ристова, с. Љуботен, Штипско. (3208)

Свидетелство бр. 197 за завршено IV одделение на име Самет Казима Зулбехари, с. Градец, Тетовско. (3209)

Воена книшка издадена од Воениот отсек — Скопје на име Душан Ѓорѓиевски, Скопје. (3210)

Свидетелство за завршено VIII одделение на име Борче Зивосовски, Скопје. (3211)

Работна книшка издадена од НО на општината Кале — Скопје, на име Али Шериф, Скопје. (3212)

Воена буквица издадена во Подравска Слатина на име Камиљ Елмаз, Скопје. (3213)

Воена книшка издадена од 37 дивизија на име Халит Кочар, Скопје. (3214)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Дилавер Џафероски, ул. „Тризла“ бр. 191, Прилеп. (3215)

Работна книшка бр. 1032 на име Веби Ж. Емини, с. Слупчане, Кумановско. (3216)

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Куманово на име Александар Ф. Николовски, ул. „Бранко Димов“ бр. 6, Куманово. (3217)

Здравствена легитимација бр. 12332 на име Ристо Рибаровски, ул. „Самоилова“ бр. 47, Охрид. (3218)

Воена книшка издадена од Воениот отсек — Крушевац на име Радосав Петровиќ, Скопје. (3219)

Оружен лист бр. 2153, издаден од СВР — Скопје на име Панчо Т. Наумчевски, с. Брезица, Скопско. (3220)

Работна книшка рег. бр. 5555, серија бр. 644434 издадена од НО на општината Љубљана на име Јоже Франк, Скопје. (3221)

Влошка за здравствена легитимација бр. 253470 на име Елизабета Димовска, Скопје. (3222)

Работна книшка рег. бр. 774, серија бр. 368161 на име Ѓорѓи М. Трајковски, ул. „М. Ефтимов“ бр. 42, Крушево. (3223)

Регистарска таблица за мотор бр. 11222, издадена од СВР — Скопје на име Милорад Букшиќ, Скопје. (3224)

Воена книшка издадена во Сарајево на име Бранислав Живанчевски, Скопје. (3225)

Работна книшка издадена од НО на општината Саат Кула — Скопје на име Бранислав Живанчевски, Скопје. (3226)

Влошка за здравствена легитимација бр. 265996 на име Бедрије Ј. Зимберова, Скопје. (3227)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Гостивар на име Ката Јурукоска, Г. Петров. (3228)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Куманово на име Данче Стојковиќ, Куманово. (3229)

Работна книшка издадена во Тетово на име Матеа Марковиќ, Скопје. (3230)

Здравствена легитимација бр. 148144, издадена од ЗСО — Скопје на име Ристо Јанев, Скопје. (3231)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Лидија К. Венинска, Скопје. (3232)

Работна книшка бр. 4882 на име Шабан Мамудоски, ул. „Д. Завој“ бр. 64, Прилеп. (3233)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Куманово на име Христо Н. Христовски, ул. „Иво Рибар“ бр. 7, Куманово. (3234)

Работна книшка бр. 3143 на име Евица Илиевска, ул. „Киро Антевски“ бр. 26, Куманово. (3235)

- Здравствена легитимација бр. 7473 на име Илија Петров Симоновски, с. Жилче, Тетовско. (3236)
- Здравствена легитимација бр. 627/326 на име Бекир Несима Несими, с. Желино, Тетовско. (3237)
- Воена книшка на име Шукри Цевита Адеми, с. Гургурница, Тетовско. (3238)
- Здравствена легитимација бр. 3621/56 на име Љуљјета Талоши, Тетово. (3239)
- Здравствена легитимација бр. 114234 на име Земел Ашим Далифи, с. Јажинце, Тетовско. (3240)
- Работна книшка на име Шефкет Ферата, с. Вејце, Тетовско. (3241)
- Работна книшка рег. бр. 232, серија бр. 04879 на име Живоин Д. Пачемски, ул. „Јане Сандански“ бр. 21, Берово. (3242)
- Здравствена легитимација бр. 263 на име Мара Колева Цветкова, с. Б'с. Крива Паланка. (3243)
- Здравствена легитимација бр. 419, издадена од ЗСО — Крива Паланка на име Милица Крстевска, с. Станци, Крива Паланка. (3244)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Ресен на име Екрем Зулановски, ул. „Јосиф Јосифовски“ бр. 170, Ресен. (3245)
- Здравствена легитимација бр. 13585, издадена од ЗСО — Ресен на име Зора Попевска, с. Царев Двор, Ресен. (3246)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Ресен на име Тодорка К. Лековска, с. Јанкоец, Ресен. (3247)
- Здравствена легитимација на име Љубица Стојаноска, населба Чашка, Титоввелешко. (3248)
- Здравствена легитимација бр. 9077 на име Сијка Лазова Захаријева, ул. „Ацо Адилов“ бр. 48, Неготино. (3249)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Берово на име Ајра Синанова, Берово. (3250)
- Здравствена легитимација бр. 7540 на име Лазар Трајан Манасиев, Радовиш. (3251)
- Здравствена легитимација бр. 24412 на име Томе Г. Петровски, ул. „Параловска“ бр. 10, Битола. (3252)
- Здравствена легитимација бр. 1198, издадена од ЗСО — Битола на име Цвета Петкова, с. Радобор, Битолско. (3253)
- Здравствена легитимација бр. 6073 на име Донка Д. Милошевска, с. Орашец, Кумановско. (3254)
- Здравствена легитимација бр. 426 на име Сарко Никола Мишиќ, с. Четирце, Кумановско. (3255)
- Здравствена легитимација на име Слободан Максимовски, с. Опаје, Кумановско. (3256)
- Здравствена легитимација бр. 12015 на име Мустафа Скендеровски, с. Житинани, Дебар. (3257)
- Здравствена легитимација бр. 913, издадена од ЗСО — Гевгелија на име Мито П. Пецанов, ул. „Иво Рибар Јола“ бр. 13, Гевгелија. (3258)
- Здравствена легитимација бр. 6 на име Крсто М. Крколев, ул. „7 ноември“, Гевгелија. (3259)
- Здравствена легитимација бр. 4884 на име Љубинка Славкова Нисова, с. Спанчево, Кочани. (3260)
- Свидетелство за VIII отделение на име Доне Ф. Јованов, с. Звегор, Делчево. (3261)
- Здравствена легитимација бр. 5912 на име Јанче Ѓорѓиевски, с. Кукуречани, Битолско. (3262)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Никола Колески, ул. „Цане Коњарец“ бр. 84, Прилеп. (3263)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Софија Колеска, ул. „Цане Коњарец“ бр. 84, Прилеп. (3264)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Цвета Колеска, ул. „Цане Коњарец“ бр. 84, Прилеп. (3265)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Киро Колески, ул. „Цане Коњарец“ бр. 84, Прилеп. (3266)
- Работна книшка рег. бр. 11809, серија бр. 236367 на име Каме Трајкоски, ул. „Мице Козар“ бр. 56, Прилеп. (3267)
- Здравствена легитимација бр. 3360 на име Веска М. Андреска, Крушево. (3268)
- Здравствена легитимација бр. 23888 на име Стојанка Божиновска, Кратово. (3269)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Куманово на име Есма Зендел Адем, с. Никуштак, Кумановско. (3270)
- Здравствена легитимација бр. 8665/55 на име Душан Радев Стојчевски, ул. „Браќа Филипови“ бр. 7, Куманово. (3271)
- Здравствена легитимација бр. 1774 на име Елица Димитрова, ул. „Наум Наумоски“ бр. 13, Титов Велес. (3272)
- Работна книшка бр. 2728/62 на име Шукри Исмаили, с. Слатино, Тетовско. (3273)
- Работна книшка рег. бр. 2001, серија бр. 296694 на име Неваип Есат Фезулахи, с. Слатино, Тетовско. (3274)
- Здравствена легитимација бр. 23428 на име Јаја Шерефедин, ул. „Гоце Делчев“ бр. 4, Тетово. (3275)
- Сообраќајни дозволи БТ 15—09, БТ 15—22 и БТ 15—24 на Автотранспорт — Прилеп. (3276)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Нада Вузеска, ул. „Ило Попадинец“ бр. 6, Прилеп. (3277)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Куманово на име Олга Костиќ, с. Матејче, Кумановско. (3278)
- Здравствена легитимација бр. 21529 на име Ристо Митев Тасев, Неготино. (3279)
- Сообраќајна дозвола од „Фијат“ 615, евидентен лист број 376, рег. бр. ТЕ 13—76 на Земјоделското сточарско стопанство „Борец“, с. Лешок, Тетовско. (3280)
- Возачка дозвола бр. 255, издадена од СВР — Тетово на име Велии Камила Мамут, с. Цепчиште, Тетовско. (3281)
- Работна книшка бр. 208592 на име Муртезан Шасивари, с. Г. Речица, Тетово. (3282)
- Работна книшка бр. 1929 на име Фариде З. Бајрамова, ул. „Мачва“ бр. 15, Битола. (3283)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Ацко Китановски, ул. „Стив Наумов“ бр. 178, Битола. (3284)
- Здравствена легитимација бр. 5635 на име Спасе Колев Аневски, с. Радобор, Битолско. (3285)
- Здравствена легитимација бр. 43309 на име Светозар Велковиќ, ул. „Иво Рибар Јола“ бр. 319, Тетово. (3286)

Здравствена легитимација бр. 28370 на име Ја-хир Бего, ВП 3982/6 — Демир Капија. (3287)

Работна книшка бр. 177/390 на име Асан Баки Баки, с. Долно Количане, Скопско. (3283)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Коста Пандов, ул. „Нико Фундоли“ бр. 2, Битола. (3290)

Здравствена легитимација бр. 73086 на име Ка-равилка Тошевска, ул. „11 октомври“ бр. 170а, Прилеп. (3291)

Здравствена легитимација бр. 9643 на име Сто-јан Јовановски, с. Љубинци, Кр. Паланка. (3292)

Воена книшка на име Сулфи Велија Љазами, с. Гургурница, Тетовско. (3293)

Здравствена легитимација бр. 9275 на име Штерјо Штерјов, с. Долани, Штипско. (3294)

Здравствена легитимација бр. 2420 на име Киро Јованов Колевски, с. Будинарци, Берово. (3295)

Здравствена легитимација бр. 1461 на име Бранка Ангелова Трајанова, с. Грдовци, Ко-чани. (3296)

Работна книшка на име Тосе Г. Петков, с. Бунеш, Штипско. (3297)

Здравствена легитимација бр. 9974 на име Алек-сандар Ангелов, с. Зарапинци, Кочани. (3298)

Ученичка книшка од VII одделение на име Трајчо Сл. Гичев, с. Калниште, Кочани. (3299)

Воена книшка на име Димитрија А. Ѓорѓиевски, с. Бадар, Скопско. (3300)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Јелица Д. Ковачева, ул. „Доне Василев“ бр. 3/4, Битола. (3301)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Куманово на име Трајко Велковски, с. Нагоричане, Кумановско. (3302)

Здравствена легитимација бр. 513 на име Ми-ливоје Марсениќ, ул. „Моша Пијаде“ бр. 1, Ку-маново. (3303)

Договор за жито бр. 188, издаден од Земјо-делската задруга „Китка“ с. Бедиње на име Саздо Лазаревски, с. Режановце, Кумановско. (3304)

Здравствена легитимација бр. 60079 на име Александар Д. Ташевски, ул. „Србо Томиќ“ бр. 5-б, Куманово. (3305)

Здравствени легитимации на име Трајко и Да-ница Дурчевски, с. Војница, Титоввелешко. (3306)

Воена книшка на име Амедам Косоврасти, Дебар. (3307)

Здравствена легитимација бр. 2396 на име Шерибен Исмаили, ул. „Вера Циривири“ бр. 24, Тетово. (3308)

Здравствена легитимација бр. 28818 на име Миливоје Симов Костовски, с. Галате, Гости-вар. (3309)

Здравствена легитимација бр. 48525 на име Ёмин Шамни, с. Првце, Гостивар. (3310)

Здравствена легитимација бр. 20247 на име Светозар Апостоловски, с. Долна Бањица, Гости-вар. (3311)

Здравствена легитимација бр. 20252 на име Менка Апостоловска, с. Долна Бањица, Гости-вар. (3312)

Свидетелство за VI одделение на име Мини-р Асани, с. Равен, Гостивар. (3313)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 3023 на име Божана Митрева Петковска, с. Чаниште, Битолско. (3314)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Куманово на име Мемед Д. Зекировски, ул. „Г. Делчев“ бр. 68, Куманово. (3316)

Свидетелство за завршено IV одделение, изда-дено од Основното училиште во с. Борово на име Раде Г. Крстевски, с. Борово, Крива Паланка. (3317)

Сообраќајна дозвола на домот за народно здрав-је — Ресен. (3318)

Здравствена легитимација бр. 6123 на име Аница Л. Златевска, с. Мартинци, Титов Ве-лес. (3319)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Кавадарци на име Живко Мурдев, Кавадарци. (3320)

Воена книшка на име Елмас Зекир Рушидов-ски, Гостивар. (3321)

Здравствена легитимација бр. 2312 на име Методи Стојанов Андонов, ул. „Цветан Димов“ бр. 24, Штип. (3322)

Здравствена легитимација бр. 5527, издадена од ЗСО — Кочани на име Калопа Ѓорева Митева, с. Зрновци, Кочани. (3323)

Здравствена легитимација бр. 1092 на име Коле Илиев Левков, с. Теранци, Кочани. (3324)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 6275 на име Богоја Јанакиевски, с. Добровени, Би-толско. (3325)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 4475 на име Насие Раиф Мамудова, с. Нижеполе, Би-толско. (3326)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 439 на име Гина Димитриевска, с. Страцин, Кра-тово. (3327)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Куманово на име Трајка Ристовска Макрешанска, с. Довезенце, Кумановско. (3328)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Куманово на име Нације А. Асани, с. Слупчане, Кумановско. (3329)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 4192 на име Спаса М. Маковска, с. Мислешево, Струга. (3330)

Инвалидска здравствена легитимација бр. 147018 издадена од НО на општината Македонски Брод на име Василија Арсоски, с. Самоков, Кичево. (3331)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Кичево на име Биљана Тасеска, ул. „29 ноември“ бр. 85, Кичево. (3332)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Титов Велес на име Невена Лефкова Здравева, ул. „Тошо Саздов“ бр. 10, Титов Велес. (3333)

Здравствена легитимација на име Тодор Г. Ни-колов, с. Дорфулија, Титоввелешко. (3334)

Здравствена легитимација бр. 102 на име Ѓорѓи Еасилов Ѓуровски, с. Мачево, Берово. (3335)

Здравствена легитимација бр. 7337 на име Ми-лица Александар Миовска, ул. „1-ви мај“ бр. 9а, Берово. (3336)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Гостивар на име Соломон Петре Стојковски, ул. „Беломорска“ бр. 19, Тетово. (3337)

- Здравствена легитимација бр. 42173, издадена од ЗСО — Тетово на име Драго Сибиновски, с. Бело-виште, Тетовско. (3338)
- Здравствена легитимација бр. 24739 на име Спасо Тошевски, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 263, Тетово. (3339)
- Здравствена легитимација бр. 64114 на име Абу-ша Сервет Амита, с. Цепчиште, Тетовско. (3340)
- Работна книшка бр. 12197 на име Несет Нуредини, с. Радиовце, Тетовско. (3341)
- Здравствена легитимација на име Милан Димески, ул. „Егејска“ бр. 61, Прилеп. (3342)
- Здравствена легитимација бр. 2319 на име Руждие Муфтиу, с. Селокуки, Дебар. (3343)
- Здравствена легитимација бр. 13668 на име Реми Куртиши, ул. „Бајрам Сељими“ бр. 4, Дебар. (3344)
- Здравствена легитимација бр. 24652 на име Мурат Авдија, Гевгелија. (3345)
- Здравствена легитимација на име Наил Сулиманов, ул. „Кр. Марко“ бр. 30, Титов Велес. (3346)
- Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Кавадарци на име Лефка Шемова, Кавадарци. (3347)
- Работна книшка на име Ариф Фазлију, с. Гермо, Тетовско. (3348)
- Здравствена легитимација бр. 6501/62 на име Незафет Таира Јакупи, с. Челопек, Тетовско. (3349)
- Здравствена легитимација бр. 70098 на име Ферит Цемаљи, ул. „Железничка“ бр. 73, Тетово. (3350)
- Работна книшка бр. 6117, издадена во Белград на име Бекир Бекири, с. Чегране, Гостивар. (3351)
- Здравствена легитимација бр. 4752 на име Зорка Димова, с. Пенуш, Штипско. (3352)
- Здравствена легитимација бр. 435 на име Роска Иванова, с. Аргулица, Штипско. (3353)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Кавадарци на име Атанас Видоја Стојчевски, Радуш, Горче Петров. (3355)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Куманово на име Станка Јордановиќ, ул. „Херој Карпош“ бр. 41, Куманово. (3356)
- Здравствена легитимација бр. 5116/55 на име Пецо Донов Велјанов, Битола. (3357)
- Здравствена легитимација бр. 5114/55 на име Јован Донов Велјанов, Битола. (3358)
- Здравствена легитимација бр. 5115/55 на име Јорданка Донева Велјанова, Битола. (3359)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Ѓорѓи Блажевски, ул. „Гаврил Радомира“ бр. 44, Битола. (3360)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Виолета Мимишоска, ул. „Д. Влахов“ бр. 30, Прилеп. (3361)
- Повластица бр. 198326 на име Велимир Договски, с. Глабочица з. п. Луково, Струга. (3362)
- Здравствена легитимација бр. 30387 на име Велимир Е. Договски, с. Глабочица з. п. Луково, Струга. (3363)
- Повластица бр. 198236 на име Кристина Договска, с. Глабочица, з. п. Луково, Струга. (3364)
- Здравствена легитимација бр. 15086 на име Кристина Е. Договска, с. Глабочица з. п. Луково, Струга. (3365)
- Здравствена легитимација бр. 15085 на име Живка Е. Договска, с. Глабочица з. п. Луково, Струга. (3366)
- Здравствена легитимација бр. 27909 на име Лепосава Арсиќ, ул. „Скопска“ бр. 4, Гевгелија. (3367)
- Здравствена легитимација бр. 39830/147 на име Кадица Кипроска, с. Вруток, Гостивар. (3368)
- Здравствена легитимација бр. 17082 на име Буриша Руфатоски, с. Октиси, Струга. (3369)
- Здравствена легитимација бр. 12992 на име Стојадин Јанчиќ, с. Добрево, Кочани. (3370)
- Здравствена легитимација бр. 1132 на име Љупчо Витанов Ѓорѓиев, с. Винаца, Кочани. (3371)
- Здравствена легитимација бр. 14831 на име Милица Тримчевска, Скопје. (3372)
- Свидетелство за завршено ЕМСЦ—Сообраќаен отсек прва година издадено од ЕМСЦ — Скопје на име Душко Христов, Скопје. (3373)
- Воена буквица издадена од Воениот отсек — Скопје на име Васил Китанов, Скопје. (3374)
- Работна книшка рег. бр. 1884, серија бр. 290623 на име Петар Никола Наумовски, Скопје. (3375)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Цвета Костова, Скопје. (3376)
- Работна книшка рег. бр. 2819 — 074067, издадена од НО на општината Бјело Поле на име Мурат Чоковиќ, Скопје. (3377)
- Воена буквица издадена од Воениот отсек — Скопје на име Муса Р. Ибраимоски, Скопје. (3379)
- Влошка за здравствена легитимација бр. 223618, издадена од ЗСО — Скопје на име Тодор Атанасовски, Скопје. (3380)
- Здравствена легитимација бр. 215926 на име Гисто Мусмански, Скопје. (3381)
- Воена буквица издадена од Воениот отсек во Скопје на име Шаин Азир Шаин, Скопје. (3382)
- Диплома за завршена учителска школа, издадена од Учителската школа „Никола Карев“ — Скопје на име Александра Илиева, Скопје. (3383)
- Влошка за здравствена легитимација бр. 116389 на име Косто Д. Панајотов, Скопје. (3384)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Урошевац на име Сабит Хоџас, Скопје. (3386)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Александар Терзиев, Скопје. (3387)
- Воена буквица издадена во Белград на име Пантелеј Тодоровски, Скопје. (3388)
- Работна книшка на име Вера Тодорова, Скопје. (3389)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Горче Петров на име Екрем Саитов, Скопје. (3390)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Никола Костовски, Скопје. (3391)
- Воена книшка на име Мито Д. Никушевски, Скопје. (3392)
- Здравствена легитимација бр. 13318 на име Јонуз Јонузи, с. Калиште, Гостивар. (3393)
- Работна книшка издадена во Прилеп на име Фикрија Шерифоска, ул. „Дабнички Завој“ бр. 235, Прилеп. (3394)

Сообраќајна дозвола ОХ 12—15, издадена од СВР — Охрид на име Јордан Терзиоски, Македонски Брод. (3395)

Работна книшка рег. бр. 1345, серија бр. 345874 на име Муса Изејроски, с. Пласница, Македонски Брод. (3396)

Воена буква на име Џемаил Јашаров Јашари, с. Колари, Кичево. (3397)

Здравствена легитимација на име Јонче Јовески, Кичево. (3398)

Здравствена легитимација на име Нада Димоска, Кичево. (3399)

Здравствена легитимација бр. 816 на име Јанко Димитров Димов, с. Балталија, Штипско. (3400)

Здравствена легитимација бр. 15463 на име Трајчо Методијев Дутков, ул. „Ванчо Пркев“ бр. 60, Штип. (3401)

Здравствена легитимација бр. 9230 на име Политима Манова, Кочани. (3402)

Здравствена легитимација бр. 9231 на име Василија Манова, Кочани. (3403)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Гевгелија на име Димитар Ѓорѓи Мандалов, с. Стојаково, Гевгелија. (3404)

Здравствена легитимација бр. 11744 на име Јован Мучев, с. Пепелиште, Неготино. (3405)

Здравствена легитимација бр. 3481 на име Фода Ѓорѓова Пржовска, с. Митрашинци, Берово. (3406)

Здравствена легитимација бр. 604 на име Параскева Атанасова Воболнска, с. Митрашинци, Берово. (3407)

Работна книшка бр. 12993 на име Рамадан Рамадани, с. Челопек, Тетовско. (3408)

Здравствена легитимација бр. 23624 на име Нада Ефтовска, Тетово. (3409)

Работна книшка издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Јован Исаковски, Скопје. (3410)

Воена книшка издадена од Воениот отсек — Битола на име Ацо Боше Горнопоповски, с. Крклино, Битолско. (3412)

Здравствена легитимација бр. 2827 на име Велкс Вогоевски, ул. „Манчу Матак“ бр. 10, Крушево. (3413)

Здравствена легитимација бр. 84557 на име Флора Михалчева, ул. „Романија“ бр. 37, Битола. (3414)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Ристо Шамбевски, ул. „Иван Милутиновиќ“ бр. 56, Битола. (3415)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 6205 на име Родна Николова Тодорова, с. Грнчиште, Титоввешко. (3416)

Здравствена легитимација бр. 4707 на име Петра Трајкова, ул. „Маршал Тито“ бр. 234, Гевгелија. (3417)

Здравствена легитимација бр. 29723 на име Илија Крсте Кочев, с. Негорци, Гевгелија. (3418)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Гевгелија на име Ѓорѓе Крсте Кочев, с. Негорци, Гевгелија. (3419)

Здравствена легитимација бр. 4684 на име Загорка Кочева, с. Негорци, Гевгелија. (3420)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Марија Ѕашкоска, ул. „С. Стефановски—Царчето“ бр. 11, Прилеп. (3431)

Здравствена легитимација бр. 153874 на име Цветанка Трајчева Јанкоска, с. Долнени, Прилеп. (3432)

Здравствена легитимација бр. 953 на име Петкана Ламевска, с. Кукуречани, Битолско. (3433)

Земјоделска здравствена легитимација на име Розита Вапцароска, с. Ношпал, Прилеп. (3434)

Здравствена легитимација бр. 23722 на име Ратка М. Димитрова, с. Железница, Кратово. (3435)

Земјоделска здравствена легитимација на име Ѓулид Демир Демировски, с. Г. Б. Црква, Ресен. (3436)

Свидетелство бр. 02-216/82, издадено од Медицинската школа за медицински сестри во Скопје на име Невена Валмарска, с. Н. Чашка, Титоввешко. (3437)

Воена книшка на име Кочо Георгиев Бујуклиев, Титов Велес. (3438)

Здравствена легитимација бр. 4263 на име Љуба Гајдова, с. Смоквица, Гевгелија. (3439)

Диплома за завршена учителска школа, издадена од Учителската школа во Битола на име Ристо Петров, с. Рајец, Кавадарци. (3440)

Режиска легитимација бр. 380387, издадена од Железничкото транспортно претпријатие — Скопје на име Шабан Ибраимов Ибраими, ул. „Панче Попоски“ бр. 19, Гостивар. (3441)

Работна книшка издадена од НО на општината Драчево на име Илија Тоде Јаневски, с. Драчево, Скопско. (3442)

Здравствена легитимација бр. 25972 на име Ѓорѓи Малковски, Прилеп. (3443)

Оружен лист бр. 225, издаден од СВР — Титов Велес на име Георги Сотиров Ников, ул. „Смилево“ бр. 14, Гевгелија. (3444)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 1492 на име Мантеза Георгиева, с. Крупиште, Штипско. (3445)

Здравствена легитимација на име Јонуз Јонузи, с. Калиште, Гостивар. (3446)

Здравствена легитимација бр. 5591 на име Трајан Ангелев Китановски, с. Добромири, Битолско. (3447)

Здравствена легитимација бр. 1630 на име Цветко Цветковски, ул. „Ријека“ бр. 6, Битола. (3448)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 2308 на име Марија Котева, Битола. (3449)

Возачка дозвола бр. 1965, издадена од СВР — Смедерево на име Илија Илиевски, Битола. (3450)

Здравствена легитимација бр. 12416 на име Косара С. Стојкоска, ул. „Илинденска“ бр. 5, Кичево. (3451)

ЛИЧНИ КАРТИ

Лична карта рег. бр. 14411, серија бр. 0085512 издадена од СВР — Битола на име Невена Крсте (Јосева) Христовска, ул. „Караорман“ бр. 93, Битола. (4192)

Лична карта рег. бр. 1252, серија бр. 0465240 издадена од СВР — Кр. Паланка на име Мијалче Стојанов Петровски, с. Метежево, Кр. Паланка. (4194)

Лична карта рег. бр. 3714, серија бр. 0748232 издадена од СВР — Кичево на име Мирка Љубе Павлеска, ул. „1 мај“ бр. 21, Кичево. (4295)

Лична карта рег. бр. 17710, серија бр. 0734142 издадена од СВР — Кичево на име Исмаил Вели Салиу, с. Длашкин Дол, Кичево. (4196)

Лична карта рег. бр. 129202, серија бр. 0518934 издадена од СВР — Скопје на име Јелена Милан Стојановиќ, ул. „Илинденска“ бр. 11, Титов Велес. (4197)

Лична карта рег. бр. 11259, серија бр. 0351969 издадена од СВР — Титов Велес на име Раим Камберов Усеинов, с. Горно Јаболчиште, Титов Велес. (4198)

Лична карта рег. бр. 800, серија бр. 0369546 издадена од СВР — Титов Велес на име Гошо Манџов Манчов, ул. „Белградска“ бр. 64, Титов Велес. (4199)

Лична карта рег. бр. 8997, серија бр. 0333545 издадена од СВР — Титов Велес на име Ѓорѓи Трајков Петровски, ул. „Ѓорѓи Димитров“ бр. 6, Титов Велес. (4200)

Лична карта рег. бр. 1335, серија бр. 0341845 издадена од СВР — Титов Велес на име Ѓеле Јованов Ѓурчиновски, с. Белештевица, Титоввелешко. (4201)

Лична карта рег. бр. 10373, серија бр. 0498468 издадена од СВР — Кавадарци на име Ристо Славев Мојсов, с. Кесендре, Кавадарци. (4202)

Лична карта рег. бр. 9814, серија бр. 0493848 издадена од СВР — Кавадарци на име Милева Стефан (Бакан) Мишова, Кавадарци. (4203)

Лична карта рег. бр. 8654, серија бр. 0494659 издадена од СВР — Кавадарци на име Невенка Леонид (Димитрова) Мелова, с. Клисурса, Кавадарци. (4204)

Лична карта рег. бр. 13493/51, серија бр. 0017649 издадена од СВР — Скопје на име Касем Азем Сали, с. Јеловјане, Тетовско. (4205)

Лична карта рег. бр. 2894, серија бр. 0777490 издадена од СВР — Гостивар на име Илас Имер Таравари, ул. „18 ноември“, Гостивар. (4206)

Лична карта рег. бр. 345/ш, серија бр. 0423356 издадена од СВР — Штип на име Стојанка Крсто (Заовска) Алексова, ул. „Кр. Мисирков“ бр. 71, Штип. (4207)

Лична карта рег. бр. 6899, серија бр. 0419238 издадена од СВР — Радовиш на име Сали Асанов Салиов, с. Супурѓе, Радовиш. (4208)

Лична карта рег. бр. 14778, серија бр. 0082097 издадена од СВР — Битола на име Спасе Спиро Котевски, ул. „Партизан“ бр. 26, Битола. (4209)

Лична карта рег. бр. 41726, серија бр. 0796970 издадена од СВР — Тетово на име Абдула Арслан Елмази, ул. „Железничка“ бр. 3, Тетово. (4210)

Лична карта рег. бр. 823, серија бр. 0151533 на име Борис М. Захов, с. Фурка, Гевгелија. (4211)

Лична карта рег. бр. 4183, серија бр. 0636693 издадена од СВР — Кр. Паланка на име Стојанка Доде (Јованчева) Стојчева, с. Радибуш, Кр. Паланка. (4193)

Лична карта рег. бр. 2477, серија бр. 0115735 издадена од СВР — Битола на име Тодор Наумчев Трајчевски, с. Мегленци, Битолско. (4393)

Лична карта рег. бр. 21981, серија бр. 0119827 издадена од СВР — Битола на име Марјан Тодор Здравковски, ул. „М. Енгелс“ бр. 32, Битола. (4364)

Лична карта рег. бр. 2873, серија бр. 0448290 на име Ќиро Спасов Мирчески, с. Секирци, Прилепско. (4365)

Лична карта рег. бр. 13933, серија бр. 0555628 издадена од СВР — Куманово на име Миле Златков Стојковски, с. Бајловце, Кумановско. (4366)

Лична карта рег. бр. 17736, серија бр. 0558482 издадена од СВР — Куманово на име Олга Димитриева Деспотовска, с. Никуљане, Кумановско. (4367)

Лична карта рег. бр. 9998, серија бр. 0042709 издадена од СВР — Струга на име Ќветко Ѓорше Чолевски, ул. „М. Нестороски“ бр. 128, Охрид. (4368)

Лична карта рег. бр. 93, серија бр. 0244503 издадена од СВР — Охрид на име Мамуд Мамудовски, ул. „Абас Емин“ бр. 88, Охрид. (4369)

Лична карта рег. бр. 1436, серија бр. 0341946 издадена од СВР — Титов Велес на име Ангелина Јосиф (Пахерник) Јанева, с. Д. Чичево, Титоввелешко. (4370)

Лична карта рег. бр. 8658, серија бр. 0072997 издадена од СВР — Гевгелија на име Миро Р. Сапламаев, с. Стојаково, Гевгелија. (4371)

Лична карта рег. бр. 19005, серија бр. 0679903 издадена од СВР — Тетово на име Зулцеват Шефкија Сулејмани, с. Добарце, Тетовско. (4372)

Лична карта рег. бр. 24902, серија бр. 0121612 издадена од СВР — Гостивар на име Фекри Абдула Сали, с. Трново, Гостивар. (4373)

Лична карта рег. бр. 1996, серија бр. 0262714 на име Јонче Петре Цветановски, с. Суводол, Битолско. (4374)

Лична карта рег. бр. 1412, серија бр. 0574336 издадена од СВР — Куманово на име Мемет Ќ. Бајрами, ул. „Вардарска“ бр. 45, Куманово. (4375)

Лична карта рег. бр. 11098, серија бр. 0061710 на име Петар К. Јанковски, с. Костур, Крива Паланка. (4376)

Лична карта рег. бр. 229, серија бр. 0240739 на име Васил Јованов Славески, с. Речица, Охридско. (4377)

Лична карта рег. бр. 13525, серија бр. 0046296 издадена од СВР — Струга на име Лиман Адем Јусуфоски, Охрид. (4378)

Лична карта рег. бр. 2940, серија бр. 0209679 издадена од СВР — Охрид на име Демир Малиќ Демиш, ул. „Абас Емин“ бр. 55, Охрид. (4379)

Лична карта рег. бр. 19899, серија бр. 0425295 издадена од СВР — Титов Велес на име Митре Трајчев Тодевски, с. Црешнево, Титоввелешко. (4380)

Лична карта рег. бр. 38111, серија бр. 0693376 издадена од СВР — Тетово на име Веџи Кемал Векири, с. Чифлик, Тетовско. (4381)

Лична карта рег. бр. 46563, серија бр. 0269796 издадена од СВР — Тетово на име Реџеп Беќир Реџеџи, с. Вешале, Тетовско. (4382)

Лична карта рег. бр. 2418, серија бр. 0776330 издадена од СВР — Тетово на име Мурсел Шефки Мурсели, с. Требош, Тетовско. (4383)

Лична карта рег. бр. 7934, серија бр. 0666188 издадена од СВР — Тетово на име Несим Казима Абдулаи, с. Меро, Тетовско. (4384)

Лична карта рег. бр. 9396, издадена од СВР — Тетово на име Милан Симјан Николовски, с. Јанчиште, Тетовско. (4385)

Лична карта рег. бр. 31746, серија бр. 0688701 издадена од СВР — Тетово на име Мефаил Цевит Мифтари, с. Ново Село, Тетовско. (4386)

Лична карта рег. бр. 20797, серија бр. 0713407 издадена од СВР — Гостивар на име Неџат Шукри Јакупи, ул. „ЈНА“ бр. 32, Гостивар. (4387)

Лична карта рег. бр. 13047, серија бр. 0709517 издадена од СВР — Гостивар на име Риан Шемши Камбери, с. Корито, Гостивар. (4388)

Лична карта рег. бр. 41969, серија бр. 0797211 издадена од СВР — Гостивар на име Кенанзија Салинафи Сулејмани, ул. „Ленинградска“ бр. 41, Гостивар. (4389)

Лична карта рег. бр. 21195, серија бр. 0717805 издадена од СВР — Гостивар на име Амет Рамадан Сулејмани, с. Здуње, Гостивар. (4390)

Лична карта рег. бр. 4540, серија бр. 0400050 издадена од СВР — Св. Николе на име Благој Ѓорѓиев Костадинов, с. Г. Барбареве, Кочани. (4391)

Лична карта рег. бр. 2369, серија бр. 0306992 издадена од СВР — Штип на име Ристо С. Георгиев, с. Гујновци, Кочани. (4392)

Лична карта рег. бр. 528, серија бр. 0109134 издадена од СВР — Битола на име Павле С. Митревски, с. Орехово, Битолско. (4393)

Лична карта рег. бр. 598, серија бр. 0168215 на име Вангелија Јанчева (Тоговска) Гулабовска, с. Облаково, Битолско. (4394)

Лична карта рег. бр. 17523, серија бр. 0558036 издадена од СВР — Куманово на име Стоје Димев Петковски, с. Довезенци, Кумановско. (4395)

Лична карта рег. бр. 6793, серија бр. 0403203 издадена од СВР — Св. Николе на име Јордан Салтиров Јовчевски, с. Кокошиње, Кумановско. (4396)

Лична карта рег. бр. 12494, серија бр. 0045205 издадена од СВР — Струга на име Боја Ламбе (Бадалоска) Ашталкоска, с. Окиси, Струга. (4397)

Лична карта рег. бр. 937, серија бр. 0174747 на име Зулбеар Пајазита Сулејмани, с. Меро, Тетовско. (4398)

Лична карта рег. бр. 7382, серија бр. 0665001 издадена од СВР — Тетово на име Бекир Несима Несими, с. Желино, Тетовско. (4399)

Лична карта рег. бр. 8468, серија бр. 0731255 издадена од СВР — Тетово на име Хајдар Селам Мејдиу, ул. „Призренска“ бр. 14, Тетово. (4400)

Лична карта рег. бр. 37399, серија бр. 0692666 издадена од СВР — Тетово на име Никола Глигур Димовски, с. Фалише, Тетовско. (4401)

Лична карта рег. бр. 9912, серија бр. 0794022 издадена од СВР — Тетово на име Благоја Крсто Стаматовски, ул. „Илинденска“ бр. 21, Тетово. (4402)

Лична карта рег. бр. 11617, серија бр. 0708127 издадена од СВР — Тетово на име Љутви Амит Реџеџи, с. Пирок, Тетовско. (4403)

Лична карта рег. бр. 9683, серија бр. 0334420 издадена од СВР — Титов Велес на име Борка Андон Економова, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 118 Тетово. (4404)

Лична карта рег. бр. 1376, серија бр. 0276088 издадена од СВР — Тетово на име Зекија Мустафа (Шокор) Козар, Тетово. (4405)

Лична карта рег. бр. 1550/56, серија бр. 01434532 издадена од СВР — Бихак на име Батија Селим Ахметовиќ, ул. „Т. Ципоски“ бр. 85, Тетово. (4406)

Лична карта рег. бр. 25696, серија бр. 0032859 издадена од СВР — Скопје на име Цана Петре Темелковска, ул. „Јадранска“ бр. 2, Тетово. (4407)

Лична карта рег. бр. 4273, серија бр. 0664533 издадена од СВР — Тетово на име Исак Теџика Абдули, с. Боговиње, Тетовско. (4408)

Лична карта рег. бр. 8281, серија бр. 0534397 издадена од СВР — Куманово на име Благој Л. Стефановски, ул. „Павле Станков“ бр. 13, Куманово. (4409)

Лична карта рег. бр. 10981, серија бр. 0556870 издадена од СВР — Куманово на име Коста Ј. Младеновски, ул. „15 мај“ бр. 11, Куманово. (4410)

Лична карта рег. бр. 10356, серија бр. 0012710 издадена од СВР — Битола на име Велика Петко Трајковска, ул. „Караорман“ бр. 1, Битола. (4411)

Лична карта рег. бр. 4822, серија бр. 0037533 издадена од СВР — Струга на име Дукадинка Пере (Јаковческа) Велоска, с. Ржаново, Струга. (4412)

Лична карта рег. бр. 6922, серија бр. 0039633 издадена од СВР — Струга на име Абедин Абедин Ала, с. Г. Татеша, Струга. (4413)

Лична карта рег. бр. 529, серија бр. 0127437 издадена од СВР — Битола на име Ристо Цветко Димовски, ул. „Цв. Димов“ бр. 48, Битола. (4414)

Лична карта рег. бр. 178, серија бр. 0145135 на име Панда Андрееска, ул. „Крсте Спиркоски“ бр. 8, Прилеп. (4415)

Лична карта рег. бр. 15254, серија бр. 0154251 издадена од СВР — Прилеп на име Верка Шукурска, с. Варош, Прилеп. (4416)

Лична карта рег. бр. 16626, серија бр. 0536260 издадена од СВР — Куманово на име Јован Стојман Симиновиќ, ул. „Доне Божинов“ бр. 52, Куманово. (4417)

Лична карта рег. бр. 290, серија бр. 0632800 издадена од СВР — Кр. Паланка на име Дана Петко (Додевска) Пешевска, с. Радибуш, Кр. Паланка. (4418)

Лична карта рег. бр. 2569, серија бр. 0747084 издадена од СВР — Кичево на име Крсте Велко Андревски, Кичево. (4419)

Лична карта рег. бр. 3042, серија бр. 0739952 издадена од СВР — Кичево на име Ѓорѓија Јован Ѓорѓиовски, с. Велмевци, Кичево. (4420)

Лична карта рег. бр. 18569, серија бр. 0336987 издадена од СВР — Титов Велес на име Боше Митрев Волчев, с. Криволак, Кавадарци. (4421)

Лична карта рег. бр. 1578, серија бр. 0361189 на име Лозана Илиева Трифунова, с. Клисуре, Кавадарци. (4422)

Лична карта рег. бр. 38324, серија бр. 0693589 издадена од СБР — Тетово на име Јован Јордан Петровски, ул. „ЈНА“ бр. 2, Тетово. (4423)

Лична карта рег. бр. 1638, серија бр. 0778753 на име Момир Александров Несторовски, с. Белсвиште, Тетовско. (4424)

Лична карта рег. бр. 1595, серија бр. 0778910 на име Милица Живкова Спиловска, с. Лешок, Тетовско. (4425)

Лична карта рег. бр. 238992, серија бр. 139036 издадена од СБР — Загреб на име Алит Јонуз Алитовиќ, с. Камењане, Тетовско. (4426)

Лична карта рег. бр. 33651, серија бр. 0689705 издадена од СБР — Тетово на име Назлије Ариф (Ебиб) Бејтули, ул. „К. Ј. Питу“ бр. 20, Тетово. (4427)

Лична карта рег. бр. 15131, серија бр. 0711641 издадена од СБР — Гостивар на име Емин Мурат Сејдини, с. Србиново, Гостивар. (4428)

Лична карта рег. бр. 3121, серија бр. 0424435 издадена од СБР — Штип на име Мите Сенев Јованов, ул. „Пиринска“ бр. 94, Штип. (4429)

Лична карта рег. бр. 3427, серија бр. 0281889 издадена од СБР — Штип на име Андон Тодоров Хаџи Андов, ул. „К. Планина“ бр. 37, Штип. (4430)

Лична карта рег. бр. 922, серија бр. 0153722 издадена од СБР — Берово на име Димитар Лефтер Ковачовски, с. Смојмирово, Берово. (4431)

Лична карта рег. бр. 18378, серија бр. 0714988 издадена од СБР — Тетово на име Калош Алиов Шабани, с. Гурѓевиште, Тетовско. (4432)

Лична карта рег. бр. 16881, серија бр. 0130581 издадена од СБР — Дебар на име Муамет Абдураман Мустафовски, с. Д. Косоврасти, Дебар. (4433)

Лична карта рег. бр. 104485, серија бр. 0254949 издадена од СБР — Скопје на име Кирил Димитар Блажевски, Скопје. (3693)

Лична карта рег. бр. 5776, серија бр. 0003586 издадена од СБР — Скопје на име Александар Стефан Богатинов, Скопје. (3694)

Лична карта рег. бр. 53525, серија бр. 0036913 издадена од СБР — Скопје на име Радмила Апостол Велкова, Скопје. (3695)

Лична карта рег. бр. 31601, серија бр. 0023232 издадена од СБР — Скопје на име Трипун Иљо Весковски, Скопје. (3696)

Лична карта рег. бр. 13887, серија бр. 0590357 издадена од СБР — Скопје на име Стоилко Ристо Ливриниќ, Скопје. (3697)

Лична карта рег. бр. 16492, серија бр. 0593012 издадена од СБР — Скопје на име Александар Стојан Маневски, Скопје. (3698)

Лична карта рег. бр. 117151, серија бр. 0436203 издадена од СБР — Скопје на име Стеван Стојко Мишевски, Скопје. (3699)

Лична карта рег. бр. 40323, серија бр. 0656238 издадена од СБР — Скопје на име Томо Павле Николовски, Скопје. (3700)

Лична карта рег. бр. 53836, серија бр. 0039245 издадена од СБР — Скопје на име Гито Богдан Петковски, Скопје. (3701)

Лична карта рег. бр. 101437, серија бр. 0205137 издадена од СБР — Скопје на име Киро Тасе Петровски, Скопје. (3702)

Лична карта рег. бр. 21440, серија бр. 0597561 издадена од СБР — Скопје на име Стојан Цветко Ристовски, Скопје. (3703)

Лична карта рег. бр. 114356, серија бр. 0252933 издадена од СБР — Скопје на име Славко Владимир Симовски, Скопје. (3704)

Лична карта рег. бр. 8486, серија бр. 0006999 издадена од СБР — Скопје на име Драгомир Јован Смиљковски, Скопје. (3705)

Лична карта рег. бр. 93077, серија бр. 0253022 издадена од СБР — Скопје на име Јован Ангел Стојановски, Скопје. (3706)

Лична карта рег. бр. 15162, серија бр. 0011830 издадена од СБР — Скопје на име Павле Петар Стојановиќ, Скопје. (3707)

Лична карта рег. бр. 20119, серија бр. 0064009 издадена од СБР — Скопје на име Симо Вељо Тодоровски, Скопје. (3708)

Лична карта рег. бр. 44282, серија бр. 0603222 издадена од СБР — Скопје на име Војо Тодор Трајковски, Скопје. (3709)

Лична карта рег. бр. 136056, серија бр. 0439259 издадена од СБР — Скопје на име Десанка Нестор Цветановска, Скопје. (3710)

Лична карта рег. бр. 8718, серија бр. 0593128 издадена од СБР — Витина на име Хамза Бектеш Ајдари, Скопје. (3711)

Лична карта рег. бр. 214, серија бр. 0259577 издадена од СБР — Скопје на име Уко Рамадан Ајризов, Скопје. (3712)

Лична карта рег. бр. 13439, серија бр. 0201311 издадена од СБР — Скопје на име Јашар Бајрам Велиовски, Скопје. (3713)

Лична карта рег. бр. 61163, серија бр. 0606613 издадена од СБР — Скопје на име Мухамед Ариф Дурмиш, Скопје. (3714)

Лична карта рег. бр. 6311, серија бр. 0616882 издадена од СБР — Скопје на име Шефки Неби Ибрахим, Скопје. (3715)

Лична карта рег. бр. 70127, серија бр. 0621759 издадена од СБР — Скопје на име Фериз Рамадан Лесковица, Скопје. (3716)

Лична карта рег. бр. 50207, серија бр. 0036084 издадена од СБР — Скопје на име Етем Ибро Омерагиќ, Скопје. (3717)

Лична карта рег. бр. 30959, серија бр. 0025104 издадена од СБР — Скопје на име Невена Благо Белковска, Скопје. (3815)

Лична карта рег. бр. 26412, серија бр. 0021300 издадена од СБР — Скопје на име Трифун Трајко Велковски, Скопје. (3816)

Лична карта рег. бр. 41437, серија бр. 0658738 издадена од СБР — Скопје на име Верица Петар Вишнова, Скопје. (3817)

Лична карта рег. бр. 71882, серија бр. 0608819 издадена од СБР — Скопје на име Душанка Трајко Вучиќ, Скопје. (3818)

Лична карта рег. бр. 125370, серија бр. 0518307 издадена од СБР — Скопје на име Драган Владимир Вучидолов, Скопје. (3819)

Лична карта рег. бр. 1400565, серија бр. 0437255
издадена од СБР — Скопје на име Стојан Трајко
Дичовски, Скопје. (3820)

Лична карта рег. бр. 106398, серија бр. 0469687
издадена од СБР — Скопје на име Владимир Ми-
лакије Дојчинов, Скопје. (3821)

Лична карта рег. бр. 31729, серија бр. 0027643
издадена од СБР — Скопје на име Евдокија Бла-
гоја Георгиева, Скопје. (3822)

Лична карта рег. бр. 31731, серија бр. 0032841
издадена од СБР — Скопје на име Евица Стојкова
Георгиева, Скопје. (3823)

Лична карта рег. бр. 46713, серија бр. 0606896
издадена од СБР — Скопје на име Мирослав Ла-
зар Ѓорѓиевиќ, Скопје. (3824)

Лична карта рег. бр. 73063, серија бр. 0201297
издадена од СБР — Скопје на име Олга Милош
Ицевска, Скопје. (3825)

Лична карта рег. бр. 47732, серија бр. 0629968
издадена од СБР — Скопје на име Вељан Трајко
Огњановски, Скопје. (3826)

Лична карта рег. бр. 59096, серија бр. 0046883
издадена од СБР — Скопје на име Павлина Димче
Петрушева, Скопје. (3827)

Лична карта рег. бр. 13377, серија бр. 0017353
издадена од СБР — Скопје на име Павлина Јосе
Симова, Скопје. (3828)

Лична карта рег. бр. 15076, серија бр. 0011956
издадена од СБР — Скопје на име Трајко Томе
Стефановски, Скопје. (3829)

Лична карта рег. бр. 3894, серија бр. 0590524
издадена од СБР — Скопје на име Ѓорѓија Стевче
Стојановски, Скопје. (3830)

Лична карта рег. бр. 66871, серија бр. 0657690
издадена од СБР — Скопје на име Михајло Илија
Стојанов, Скопје. (3831)

Лична карта рег. бр. 8216, серија бр. 0619177
издадена од СБР — Скопје на име Димитар Томо
Таневски, Скопје. (3832)

Лична карта рег. бр. 124090, серија бр. 0436556
издадена од СБР — Скопје на име Велимир Стојко
Тасковиќ, Скопје. (3833)

Лична карта рег. бр. 4358, серија бр. 0492885
издадена од СБР — Скопје на име Илија Мето-
дија Темков, Скопје. (3834)

Лична карта рег. бр. 131430, серија бр. 0509657
издадена од СБР — Скопје на име Васка Тодор
Трајковска, Скопје. (3835)

Лична карта рег. бр. 35924, серија бр. 0027786
издадена од СБР — Скопје на име Васил Панче
Трифуновски, Скопје. (3836)

Лична карта рег. бр. 6989, серија бр. 0618184
издадена од СБР — Скопје на име Христо Тодор
Џоровски, Скопје. (3837)

Лична карта рег. бр. 2653, серија бр. 0291675
издадена од СБР — Скопје на име Сандо Андо-
нов Шаламанов, Скопје. (3838)

Лична карта рег. бр. 94088, серија бр. 0626025
издадена од СБР — Скопје на име Никола Пандо
Шиперковски, Скопје. (3839)

Лична карта рег. бр. 71812, серија бр. 0608822
издадена од СБР — Скопје на име Љубица Ѓорѓи
Амплова, Скопје. (3840)

Лична карта рег. бр. 2024, серија бр. 0004472
издадена од СБР — Скопје на име Секо Аврам
Андоновски, Скопје. (3841)

Лична карта рег. бр. 21443, серија бр. 0597564
издадена од СБР — Скопје на име Никола Томе
Бошковски, Скопје. (3842)

Лична карта рег. бр. 17623, серија бр. 0714233
издадена од СБР — Гостивар на име Књазе Јефто
Вељановски, Скопје. (3843)

Лична карта рег. бр. 2524, серија бр. 028956
издадена од СБР — Скопје на име Коста Илија
Гацев, Скопје. (3844)

Лична карта рег. бр. 53973, серија бр. 0039305
издадена од СБР — Скопје на име Цветан Наско
Димовски, Скопје. (3845)

Лична карта рег. бр. 8670, серија бр. 0005573
издадена од СБР — Скопје на име Стојан Живко
Живиќ, Скопје. (3846)

Лична карта рег. бр. 65657, серија бр. 0654839
издадена од СБР — Скопје на име Михајло Борис
Ивковски, Скопје. (3847)

Лична карта рег. бр. 70294, серија бр. 0621883
издадена од СБР — Скопје на име Трајанка Крсто
Кекенова, Скопје. (3848)

Лична карта рег. бр. 11684, серија бр. 0040253
издадена од СБР — Скопје на име Петранка Слав-
ко Кнежевиќ, Скопје. (3849)

Лична карта рег. бр. 5390, серија бр. 0345900
издадена од СБР — Т. Велес на име Атанас Ни-
колов Костов, Скопје. (3850)

Лична карта рег. бр. 68358, серија бр. 0621167
издадена од СБР — Скопје на име Сотирка Ноне
Кунгулова, Скопје. (3851)

Лична карта рег. бр. 13838, серија бр. 0016780
издадена од СБР — Скопје на име Иван Марко
Лазаровски, Скопје. (3852)

Лична карта рег. бр. 118946, серија бр. 0514383
издадена од СБР — Скопје на име Василка Живко
Личевска, Скопје. (3853)

Лична карта рег. бр. 46121, серија бр. 0605338
издадена од СБР — Скопје на име Лимона Димче
Лолева, Скопје. (3854)

Лична карта рег. бр. 14301, серија бр. 0590891
издадена од СБР — Скопје на име Петко Непов
Марковски, Скопје. (3855)

Лична карта рег. бр. 38852, серија бр. 0034814
издадена од СБР — Скопје на име Богдан Тодор
Матевски, Скопје. (3856)

Лична карта рег. бр. 36435, серија бр. 0026717
издадена од СБР — Скопје на име Илинка Јордан
Миновска, Скопје. (3857)

Лична карта рег. бр. 63369, серија бр. 0068944
издадена од СБР — Скопје на име Љупчо Трајков
Митровски, Скопје. (3858)

Лична карта рег. бр. 87802, серија бр. 0623715
издадена од СБР — Скопје на име Санде Најчов
Митов, Скопје. (3859)

Лична карта рег. бр. 20803, серија бр. 0048058
издадена од СБР — Скопје на име Зафир Атанас
Петровски, Скопје. (3860)

Лична карта рег. бр. 31936, серија бр. 0660367
издадена од СБР — Скопје на име Благоја Киро
Стојановски, Скопје. (3861)

Лична карта рег. бр. 6998, серија бр. 0330608 издадена од СБР — Титов Велес на име Борис Илиов Тодоровски, Скопје. (3862)

Лична карта рег. бр. 1858, серија бр. 0287868 издадена од СБР — Брод на име Миливоја Боше Трајановски, Скопје. (3863)

Лична карта рег. бр. 107354, серија бр. 0255561 издадена од СБР — Скопје на име Селатин Камил Азем, Скопје. (3864)

Лична карта рег. бр. 60619, серија бр. 0047563 издадена од СБР — Скопје на име Вера Сретен Ацевска, Скопје. (3865)

Лична карта рег. бр. 20518, серија бр. 0064327 издадена од СБР — Скопје на име Трајко Панков Бурков, Скопје. (3866)

Лична карта рег. бр. 63374, серија бр. 0068939 издадена од СБР — Скопје на име Ангел Стојан Димовски, Скопје. (3867)

Лична карта рег. бр. 95110, серија бр. 0253086 издадена од СБР — Скопје на име Ѓорѓи Томе Димитриевски, Скопје. (3868)

Лична карта рег. бр. 18640, серија бр. 0039762 издадена од СБР — Скопје на име Софка Јован Димовска, Скопје. (3869)

Лична карта рег. бр. 94649, серија бр. 0203609 издадена од СБР — Скопје на име Цвета Ѓорѓи Јованова, Скопје. (3870)

Лична карта рег. бр. 88822, серија бр. 0630760 издадена од СБР — Скопје на име Борислав Тодор Миевски, Скопје. (3871)

Лична карта рег. бр. 6363, серија бр. 0582384 издадена од СБР — Скопје на име Тасе Младеновски, Скопје. (3872)

Лична карта рег. бр. 98923, серија бр. 0611024 издадена од СБР — Скопје на име Александар Стојко Николовски, Скопје. (3873)

Лична карта рег. бр. 22400, серија бр. 0066130 издадена од СБР — Скопје на име Тодор Дончо Петрушевски, Скопје. (3874)

Лична карта рег. бр. 100528, серија бр. 0485083 издадена од СБР — Скопје на име Благој Милан Попов, Скопје. (3875)

Лична карта рег. бр. 18516, серија бр. 0594636 издадена од СБР — Скопје на име Петко Тоше Прцковски, Скопје. (3876)

Лична карта рег. бр. 83192, серија бр. 0058826 издадена од СБР — Скопје на име Вера Блажо Стефанова, Скопје. (3877)

Лична карта рег. бр. 82101, серија бр. 0060010 издадена од СБР — Скопје на име Јованче Мите Тодоровски, Скопје. (3878)

Лична карта рег. бр. 14410, серија бр. 0013513 издадена од СБР — Скопје на име Јован Благоја Трајковски, Скопје. (3879)

Лична карта рег. бр. 96146, серија бр. 0259845 издадена од СБР — Скопје на име Михајло Димитар Тричковски, Скопје. (3880)

Лична карта рег. бр. 21113, серија бр. 0049124 издадена од СБР — Скопје на име Иван Атанас

Харитолев, Скопје. (3881)

Лична карта рег. бр. 19932, серија бр. 0264335 издадена од СБР — Скопје на име Ѓорѓи Јосиф Ѓајковски, Скопје. (3882)

Лична карта рег. бр. 96189, серија бр. 0260045 издадена од СБР — Скопје на име Ашмет Трајан Амет, Скопје. (3883)

Лична карта рег. бр. 95516, серија бр. 0255721 издадена од СБР — Скопје на име Муамер Аљуш Бекиров, Скопје. (3884)

Лична карта рег. бр. 68498, серија бр. 0620627 издадена од СБР — Скопје на име Вадет Ферат Весел, Скопје. (3885)

Лична карта рег. бр. 62803, серија бр. 0067618 издадена од СБР — Скопје на име Салије Асан Зекир, Скопје. (3886)

Лична карта рег. бр. 94228, серија бр. 0206204 издадена од СБР — Скопје на име Кемал Ракип Зумбер, Скопје. (3887)

Лична карта рег. бр. 66071, серија бр. 0655966 издадена од СБР — Скопје на име Ајдин Сакип Рамадан, Скопје. (3888)

Лична карта рег. бр. 3642, серија бр. 0783874 издадена од СБР — Скопје на име Осман Бекир Рамадани, Скопје. (3889)

Лична карта рег. бр. 1782, серија бр. 0394301 издадена од СБР — Штип на име Јанко Панајот Зафировски, Скопје. (3890)

Лична карта рег. бр. 94744, серија бр. 0204414 издадена од СБР — Скопје на име Стеван Коле Јовановски, Скопје. (3891)

Лична карта рег. бр. 47135, серија бр. 0623361 издадена од СБР — Скопје на име Коста Мито Капсаров, Скопје. (3892)

Лична карта рег. бр. 101464, серија бр. 0205445 издадена од СБР — Скопје на име Борис Томо Кежаровски, Скопје. (3893)

Лична карта рег. бр. 40465, серија бр. 0656401 издадена од СБР — Скопје на име Ники Тодор Клиначарова, Скопје. (3894)

Лична карта рег. бр. 72663, серија бр. 0519929 издадена од СБР — Скопје на име Душка Ристо Крстева, Скопје. (3895)

Лична карта рег. бр. 41767, серија бр. 0659587 издадена од СБР — Скопје на име Љубомир Ангел Крстевски, Скопје. (3896)

Лична карта рег. бр. 39496, серија бр. 0049833 издадена од СБР — Скопје на име Фатима Реџеп Адем, Скопје. (3897)

Лична карта рег. бр. 58560, серија бр. 0254246 издадена од СБР — Скопје на име Нијази Исмаил Ајдаров, Скопје. (3898)

СОДРЖИНА

Страна

31. Решение за утврдување списокот на стручњаци за вршење здравствена контрола на објектите за производство на посадочен материјал во 1964 година — — — — 145